



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

### ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Град Скопје**

I.1.2)Адреса:**Бул. Илинден 82**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**<http://www.skopje.gov.mk>**

I.1.5)Лице за контакт:**Марија Петрова Блажевска** Адреса на е-пошта:**[javninabavki@skopje.gov.mk](mailto:javninabavki@skopje.gov.mk)**

Телефон/Факс:**3297-222/3297-292**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

#### ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на Идеен проект и Основен проект согласно Законот за градење, а врз Основа на избрано идејно решение по спроведен Конкурс бр.124/2010 за реконструкција на фасади во централно градско подрачје на Скопје, Плоштад Македонија, објект со адреса: ул. „Никола Вапцаров“ бр.2 и дел од објект на ул. 11-ти Октомври бр.2 влез 1,2,3,4, и 5

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.12

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**кога предметниот договор следува по спроведување на конкурс за избор на идејно решение и се доделува на најдобро рангираниот учесник или на еден од најдобро рангираните учесници**

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**Наградениот труд по својот архитектонски израз и намена, по многу нешта е оригинално творечки и специфичен по идеја, содржина и технологија и како таков претставува основа за негова доработка/преработка во идеен проект и основен проект согласно Законот за градење како основа за добивање на решение за локациски услови и градежна дозвола како услов и претпоставка за понатамошна реализација на предметната набавка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Не**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **11.02.2011**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **1**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Автори: Лазар Димов и Никола Стакинов претставувани од правното лице „Жагра ком“ Дооел, Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. „Љуба Петровиќ“ бр.43**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **2118644 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **2300000 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **25.02.2011**